

**ЗАКОН****ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА  
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА НАДГРАД-  
БА И РАЗВОЈ НА ПАТИШТА, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУ-  
ЧИ МЕЃУ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-  
ВА И РАЗВОЈ-СВЕТСКАТА БАНКА И ЈП ЗА  
ДРЖАВНИ ПАТИШТА****Член 1**

Република Македонија го гарантира намирувањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта во износ од 83.000.000 ЕВРА, во рокови и услови предвидени во Договорот за заем, доколку ЈП за државни патишта не ги исполнува и сервисира обврските од Договорот за заем.

**Член 2**

Условите и начинот на користење на заемот од член 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Меѓународната банка за обнова и развој-Светската банка и ЈП за државни патишта за финансирање на Проектот за надградба и развој на патишта.

**Член 3**

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од член 1 на овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши ЈП за државни патишта од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

**Член 4**

Рокот за отплата на заемот од член 1 од овој закон е 28 години, со вклучен грејс период од 8 години.

Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР плус варијабилан распон.

На денот на повлекувањето на средствата од заемот, ЈП за државни патишта ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка еднократна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

ЈП за државни патишта ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка такса за обврзување - трошок во износ од 0,25% годишно, на неповлечениот износ на заемот (Commitment charge). Таксата за обврзување ќе се плаќа полугодишно на секој датум на исплата.

Заемот ќе се отплаќа семестрално, на секој 15-ти мај и 15-ти ноември во годината.

**Член 5**

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција Министерството за финансии и ЈП за државни патишта ќе склучат посебен договор.

**Член 6**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J****PËR GARANCI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  
PËR OBLIGIMET SIPAS MARRËVESHJES  
PËR HUA PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT PËR  
MBINDËRTIM DHE ZHVILLIM TË RRUGËVE, QË  
DO TË NËNSHKRUHET NDËRMJET BANKËS  
NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE  
ZHVILLIM – BANKËS BOTËRORE DHE NP PËR  
RRUGË SHTETËRORE****Neni 1**

Republika e Maqedonisë e garanton pagimin e obligimeve dhe përbushjen e dispozitave të Marrëveshjes për hua, që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për Rrugë Shtetërore në shumë prej 83 000 000 euro, në afate dhe kushte të parapara në Marrëveshjen për hua, nëse NP për Rrugë Shtetërore nuk i plotëson dhe servison obligimet nga Marrëveshja për hua.

**Neni 2**

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji përcaktohen me Marrëveshje për hua, që do të lidhet ndërmjet Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore dhe NP për Rrugë Shtetërore për financimin e Projektit për mbindërtim dhe zhvillim të rrugëve.

**Neni 3**

Të gjitha obligimet që dalin nga Marrëveshja për hua nga neni 1 i këtij ligji, si dhe servisimin e huas do t'i kryejë NP për Rrugë Shtetërore nga të hyrat që i realizon, në afate dhe kushte të përcaktuara në Marrëveshjen për hua.

**Neni 4**

Afati për pagimin e huas nga neni 1 i këtij ligji është 28 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 8 vitesh.

Shkalla e kamatës është EURIBOR gjashtëmujor plus shtrirja variabile.

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, NP për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore provizion të njëhershëm në shumë prej 0,25% të shumës së huas.

NP për Rrugë Shtetërore do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim – Bankës Botërore taksë për obligueshmëri-shpenzim në shumë prej 0,25% në vit, për shumën e patërhequr të huas (Commitment charge). Taksa për obligueshmëri do të paguhet në gjysmëvit në çdo datë të pagimit.

Huaja do të paguhet në mënyrë semestrare, në çdo 15 maj dhe 15 nëntor të vitit.

**Neni 5**

Për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella që dalin nga Marrëveshja për hua dhe Marrëveshja për garanci, Ministria e Financave dhe NP për Rrugë Shtetërore do të lidhin marrëveshje të veçantë.

**Neni 6**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë".

**3771.**

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-**  
**НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА**  
**ИНВАЛИДНИ ЛИЦА**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3400/1 Претседател  
29 јули 2015 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗА К О Н**  
**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА**

**Член 1**

Во Законот за вработување на инвалидни лица („Службен весник на Република Македонија“ број 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009 и 136/11), во членот 15 став 1 по зборот „место“, се става запирика и се додаваат зборовите: „придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за вработување за вработеното инвалидно лице, придонес за пензиско и инвалидско осигурување за сите вработени во заштитното друштво“.

**Член 2**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица.

**Член 3**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PUNËSIMIN E**  
**PERSONAVE INVALIDË**

**Neni 1**

Në Ligjin për punësimin e personave invalidë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 44/2000, 16/2004, 62/2005, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 161/2008, 99/2009 dhe 136/11), në nenin 15 paragrafi 1 pas fjalës "vend" vihet presje dhe shtohen fjalët: "kontribut për sigurim pensional dhe invalidor, kontribut për sigurim shëndetësor dhe kontribut për punësimin e personit të punësuar invalid, kontribut për sigurim pensional dhe invalidor për të gjithë të punësuarit në shoqërinë e mbrojtur".

**Neni 2**

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për punësimin e personave invalidë.

**Neni 3**

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

3772.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-**  
**НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА**  
**И СПАСУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита и спасување,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јули 2015 година.

Бр. 08-3401/1 Претседател  
29 јули 2015 година на Република Македонија,  
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

**ЗА К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА**  
**И СПАСУВАЊЕ**

**Член 1**

Во Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ број 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11 и 41/14), по членот 143 став 4 зборовите: „во рок од 60 дена“, се заменуваат со зборовите: „во рок од 360 дена“.

**Член 2**

Во членот 146 став 1 зборовите: „од престанокот на природната непогодата и друга несреќа“ се заменуваат со зборовите: „од доставувањето на извештајот од членот 143 став 4 од овој закон“.

**Член 3**

Општинските комисии на општините кои претрпеле штети од природна непогода и друга несреќа од 1 јануари 2015 година, до денот на влегувањето во сила на овој закон можат да поднесат извештај за утврдена штета во рок согласно со одредбите од овој закон.

**Член 4**

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J**  
**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE DHE**  
**SHPËTIM**

**Neni 1**

Me Ligjin për mbrojtje dhe shpëtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11 dhe 41/14) pas nenit 143 paragrafi 4 fjalët: "në afat prej 60 ditësh", zëvendësohen me fjalët: "në afat prej 360 ditësh".

**Neni 2**

Në nenin 146 paragrafi 1 fjalët: "nga përfundimi i fatkeqësisë natyrore dhe fatkeqësisë tjetër" zëvendësohen me fjalët: "nga dërgimi i raportit nga neni 143 paragrafi 4 të këtij ligji".

**Neni 3**

Komisionet komunale të komunave të cilat kanë pësuar dëme nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera nga 1 janari 2015, deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji mund të parashtrajnë raport për dëmin e përcaktuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji.